

# OPEL CORSA OPC



Најсилната верзија на Opel Corsa е опремена со турбо агрегат од 1,6 литри, со 192 кс и 230 Nm. Максималната брзина изнесува 225 км/ч, а забрзувањето од 0 до 100 км/ч се постигнува за 7,2 секунди. Со помош на т. н. overboost функција на турбо-полначот, која привремено го зголемува вртежниот момент на 260 Nm, времето потребно за спринт од место до 100 км/ч може да се намали на 6,8 секунди. Со помош на агресивниот пакет на спојлери, каросеријата е успешно диференцирана од стандардните модели. Спортската шминка ја комплетираат страничните засеци, задниот дифузор и завршетокот на издувната цевка во форма на триаголник. Пневматиците со димензија 215/45 се поставени на алуминиумски бандажи од 17 цола, додека оние од 18 цола се достапни како опција. Спортското опкружување во ентериерот е постигнато со помош на Recaro седишта, израмнет управувач и сини рамки на отворот за вентилација. Opel Corsa OPC ќе се појави на Салонот за автомобили во Женева, кој ќе се одржи во март. Неговата цена ќе изнесува околу 23.000 евра.

## KTM - X BOW

Австрискиот производител на мотоцикли "KTM" го промовираше нивниот иден родстер X-Bow, кој е проектиран и изработен во соработка со "Audi".



Премиерата на родстерот е закажана за годинава на Саемот за автомобили во Женева. Моторот има моќност од 220 кс за најслабата верзија, па сè до 320 кс во најмоќната варијанта. Цената на ова возило, за најосновниот модел, се очекува да биде 40.000 евра.

## ФЛЕШ ВЕСТИ

### ЌЕ БИДЕ ЛИ НАЈСКАП НА СВЕТОТ?

Аукцијата на познатиот тркачки автомобил AutoUnion D-Туре, за кој се очекуваше дека ќе постигне највисока цена досега, е одложена бидејќи сè уште се истражуваат резултатите, кои ги има постигнато на трките. AutoUnion D-Туре, легендарниот тркачки автомобил произведен во рамките на програмата за развој на Адолф Хитлер, е проценет на 12 милиони евра. Произведен е во 1939 година, има V12 мотор со неверојатни (за тоа време) 485 коњски сили, и постигнува максимална брзина од повеќе од 300км/ч! Според каталогот на аукциската куќа "Хитлеровиот автомобил", како што бил наречен, го освоил францускиот Гранд при во Реимс во сезоната Гранд при 1939 година, кога бил прекинат поради почетокот на Втората светска војна.

## FORD MONDEO

"Ford" ги објави официјалните фотографии и информации за наредната генерација на Mondeo, кое ќе биде пуштено во три изведби: седан, хечбек и универзал. Новото Mondeo ќе изобилува со широка понуда на моќни агрегати:

### Дизел

- 1,8 литарски Duratorq TDCi со моќност од 100 кс и петостепен менувач.
- 1,8 литарски Duratorq TDCi со моќност од 125 кс и со петостепен или шестостепен менувач.
- 2,0 литарски Duratorq TDCi со моќност од 140 кс и шестостепен менувач.
- 2,0 литарски Duratorq TDCi со моќност од 130 кс и новиот шестостепен АКПП Durashift менувач.

### Бензинци

- 1,6 литарски Duratec Ti-VccT со моќност од 110 или 125 кс со петостепен менувач.
- 2,0 литарски Duratec HE со моќност од 145 кс со шестостепен Durashift.
- Новиот 2,3 литарски Duratec XE со 161 кс и шестостепен Durashift.
- 2,5 литарски Duratec со 220 кс и шестостепен Durashift.

Во сериската опрема ќе бидат вклучени ESP систем, Thatcham сигнализација, климатизер, систем за активна контрола при управување со систем за предупредување од судари Forward Alert.



## SHAKIRA И SEAT

Shakira го избра SEAT, шпанскиот автомобилски бренд, како главен спонзор на нејзината европска турнеја 2007 Shakira "Oral Fixation". Турнејата почна на 25 јануари и ќе заврши на 18 март, покривајќи 10 европски земји и повеќе познати градови низ Европа. На прес-конференцијата во Max Schmeling Halle во Berlin, SEAT и Shakira ја презентираа наградата во новата масовна кампања на SEAT, со цел собирање донаторски средства за добротворната организација на Shakira, "Pies Descalzos" ("Боси нозе"), единствен и уникатен SEAT Leon, соодветно наречен Leon Pies Descalzos.